



# НАДВОР Е ЗАЧАДЕНО? ОСТАНЕТЕ ВНАТРЕ

Ако пожар не ве доведува во опасност, одбегнувајте да вдишувате чад така што ќе останете внатре.



## За повеќе информации:

- Совети за одбегнување чад и како да се разладувате на горештина: Better Health Channel – [www.betterhealth.vic.gov.au](http://www.betterhealth.vic.gov.au)
- Квалитет на воздухот и чад од шумски и полски пожари: Environment Protection Authority (EPA) – [www.epa.vic.gov.au](http://www.epa.vic.gov.au)
- Вашата безбедност: Vic Emergency – [www.emergency.vic.gov.au](http://www.emergency.vic.gov.au) или јавете се на Викториската информативна линија за полски и шумски пожари – **1800 240 667**  
Корисници на ТТУ треба да користат National Relay Service (телефон 1800 555 677) и потоа да побараат 1800 240 667
- Asthma Foundation of Victoria – [www.asthma.org.au](http://www.asthma.org.au)



Библиотека 5 км

Продавници 7 км

Кино 8 км